



МОДЕРНО ГРОУП ДОО

Ул. Петар Манџуков бр. 191, 1000 Скопје
ЕДБ: МК4038022518668 ЕМБ: 7563388
Тел: +38970662266, Емаил: moderno.mk@yahoo.com
Стопанска Банка АД Скопје: 200003931277102

Фактура Бр. 22127

До:
АНЛИМИТЕД КОДЕРС
ПАРТИЗАНСКА 47А-9
7000,БИТОЛА

Датум: 31.08.2022
Рок на плаќање: 07.09.2022

| РБ | Ш. | Артикл | Кол. | Ед Цена без ДДВ | ДДВ % | Износ без ДДВ | Цена со ДДВ |
|----|------|---|------|--------------------|----------|----------------------------|---------------------------|
| 1. | 0092 | Chelsea Ранец со бренд | 40 | 1.520,00 | 18 | 60.800,00 | 1.793.60 |
| 2. | 0094 | Primavera Стаклено Шише Бренд | 50 | 230,00 | 18 | 11.500,00 | 271.40 |
| 3. | 0093 | EXPO конференциска торба со бренд сортно | 5 | 337,00 | 18 | 1.685,00 | 397.66 |
| 4. | 0095 | FLUID lux термос сортно | 5 | 480,00 | 18 | 2.400,00 | 566.40 |
| 5. | 0096 | Zippo метална запалка со кутија | 1 | 2.300,00 | 18 | 2.300,00 | 2.714.00 |
| 6. | 0097 | Zippo Box подарок кутија | 1 | 610,00 | 18 | 610,00 | 719.80 |
| | | | | | | Вкупно без ДДВ: | 79.295,00 ден. |
| | | | | | | ДДВ 5%: | 0,00 ден. |
| | | | | | | ДДВ 18%: | 14.273,10 ден. |
| | | | | | | Вкупен Износ: | 93.568,00 ден. |

Примил

Предал

Контролирал

Фактурирал

Лице овластено за фактури
Бојан Петровски